

И з в е ш т а ј
за реализирани активности по Програмата за социјална, детска и здравствена заштита
за 2020 година

Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при Општина Крива Паланка за периодот од 01.01.2020 година до 31.12.2020 година согласно Програмата за социјална заштита, детска и здравствена заштита за 2020 година ги има реализирано следните активности:

Подготовка на апликација, аплицирање во УНДП за проектот „Цело е кога има се“ произлезен од програмата за Општинско Корисна Работа.

1 активност	Времетраење	Средства обезбедени од УНДП	Вкупно средства од буџетот на општина Крива Паланка	Вкупно средства за реализација на програмата Општинско корисна работа од УНДП се
		230.400,00 МКД	450.000,00 МКД	680.400,00 МКД
			Вкупно	680.400,00 МКД
1.Ангажирани осум образовни асистенти	8 месеци Учебна година 2020/2021	$4*7200*8=230.400,00$ МКД		
4 Воспитно образовни асистенти финансирани од програмата на УНДП	Финансирани се 80% $4*7200*8$ месеци= 230.000,00 МКД			

4 Воспитно образовни асистенти кои се финансирани ид програмата УНДП 80%, А 20% финансирани од општината	Финансирани се 20 % од општина Крива Паланка $4 \cdot 1800 \cdot 8 = 57.600,00$ МКД			
4 Воспитни образовни асистенти целосно финансирани од Буџет на Општина Крива Паланка	$4 \cdot 9000 \cdot 8 = 288.000,00$ МКД			

- Успешно добиена апликација, подготовка на целата документација;
- Ангажирани 8 лица (од кои 8 се ангажирани во двете основни училишта како образовни асистенти за помош при совладување на наставниот материјал за деца со попреченост, а кој се вклучени во редовниот процес на образование);
- Образовните асистенти се ангажирани во времетраење од 8 месеци, односно за учебната 2020/2021 година;
- Реализирани активности и финансиски средства по Програмата за 2020 година;
- Вкупно се опфатени 8 крајни корисници односно ученика;
- Секојдневна координација со ангажираните лица односно воспитно образовните асистенти за реализација на предвидените активности;
- Повремена контрола на терен;

(Проектот „Цело е кога има се“ е во рамки на Програмата Општинско корисна работа, а е подржан од Организацијата за развој на Обединетие нации - УНДП, Агенцијата за вработување на РМ и Министерството за труд и социјална политика. Проектот е финансиран од страна на УНДП, а Општина Крива Паланка учествува со сопствени средства за да може проектот целосно да се реализира. Проектот во 2020-2021 година се реализира по петти пат на територија на општина Крива Паланка. Проектот започна на 01.10.2021 година, а ќе трае до 10.06.2021 година.

- Еднократна парична помош за основни животни потреби, обезбедување на огревно дрво, елементарни непогоди, обезбедување на градежни материјали и други потреби за подобрување на условите за живот.

Средства обезбедени од Буџетот на Општина Крива Паланка 200.000,00 МКД;

- Соработка со ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи, (соработка во врска со **3-ти Декември** за Лицата со одредена попреченост од Дневниот Центар како и повеќе контакти во врска со социјалната заштита);

- За денот на лицата со попреченост **3-ти** Декември за помош на лицата штитеници во Дневниот Центар
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА 20. 000,00 МКД;
 - Соработка со Дневен Центар за лица со интелектуална и комбинирана попреченост (за Меѓунродниот ден на лицата со посебни потреби **3-ти** Декември, присуство на состаноци и друга потребна соработка);
 - Соработка со НВО ЦИПЛП „Порака“, Црвен Крст-Крива Паланка;
 - Мапирање односно изработка на **Социјален план 2021-2024 година за Општина Крива Паланка**, средства обезбедени од Буџетот на Општина Крива Паланка - **50.000,00 МКД.**
 - Доделување на еднократен надоместок за новороденчиња за првите пет родени во годината;
Вкупно средства од Буџетот на Општина Крива Паланка **33.335,00 МКД**
 - Кординација и организација за Новогодишни пакетчиња за децата во **ОЈУДГ „Детелинка“**, лицата во Дневниот Центар и деца до 10 годишна возраст на лица кои се корисници на права од центарот за социјални работи.
Вкупно средства од Буџетот на Општина Крива Паланка 80.000,00 МКД
- **Добиени средства од Министерство за труд и социјална политика во рамки на Јавен повик за подобрување на социјалните услуги односно за проширување на капацитетите во детски градики преку изградба, доградба, адаптација или реконструкција на истите. Општина Крива Паланка започна со надградба и реконструкција на ОЈУДГ „Детелинка“ на ул.„Илинденска“ и обезбеди грант од буџетот на МТСП во вредност од 23.500.000,00 МКД кој е во тек на реализација.**
- **Проект за подобрување на социјалните услуги, преку грант обезбеден преку МТСП во висина од 1.818.000,00 МКД за воспоставување на услугата и 9.216.000,00 МКД за испорака на социјалната услуга за 12 месеци.**

Сектор за општи и правни работи,
финансиски прашања
и локален економски развој
Раководител:
Мартин Николовски

Одделение за јавни дејности, економски развој
и информатичка технологија